

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02,18/07, 30/08 и 20/10) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

## РЕШЕНИЕ

Ја свикувам 15-тата (петнаесетата) седница на Советот на Општина Берово на ден 30.11.2018 година (петок), со почеток во 08:00 часот со следниот:

### Дневен ред:

1. Усвојување на Записник од 14-та Седница на Совет на Општина Берово;
2. Предлог О Д Л У К А За утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата од програмата Н1-Основно образование по училиштата во Општина Берово;
3. Предлог О Д Л У К А за давање предлог на улици во градот Берово како дел од регионалниот пат R-1304 Берово – Веница и R-1310, Берово – Граничен премин “Клепало”;
4. Измена на Правилник за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете;
5. Предлог О Д Л У К А за давање на користење без надомест на недвижна ствар - просторија во зграда на Општина Берово на ул. “Димитар Влахов” Берово;
6. Предлог О Д Л У К А за пренесување во сопственост недвижна ствар на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово;
7. Предлог О Д Л У К А за отстапување на 150 (сто и педесет) пластични зелени канти за собирање на отпад на ЈПКР „Услуга“ Берово;
8. Предлог О Д Л У К А за финансирање на партиципација за посета на јавна установа за предучилишна возраст за деца Роми, како поддршка на Проектот “Инклузија на децата Роми во јавните предучилишни установи, за месец декември 2018 година”;
9. Предлог- ОДЛУКА за Усогласување за легализација на објект на КП 9462 КО Русиново - Драган Чамовски;
10. Предлог- ОДЛУКА за Усогласување за легализација на објект на КП 9456/1 КО Русиново - Драган Чамовски;
11. Предлог- ПРОГРАМА за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија за 2019 година;
12. Предлог- ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички планови за 2019 година;
13. Предлог - ОДЛУКА за утврдување на приоритет за учество на јавен повик бр.08/2018 за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 123, подмерка 123.3;
14. Предлог - ОДЛУКА за давање согласност за намената на инвестицијата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерка 123, подмерка 123.3;
15. Предлог – ОДЛУКА за кофинасирање на проект Зелена машина за зелена иднина;
16. Предлог- ОДЛУКА за користење и управување на специјализирана машина за метење за потребите на ЈПКР Услуга Берово ;
17. Предлог-ПРОГРАМА за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2019 година;
18. Предлог-ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово за 2019 година во областа на туризмот;

19. Предлог-ПРОГРАМА за вклучување на Ромите согласно локалниот акционен план на Општина Берово за 2019 година;
20. Предлог-ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2019 година;
21. Предлог-ПРОГРАМА за развој на спорт и спортско- рекреативни активности на Општина Берово за 2019 година;
22. Предлог – ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2019 година;
23. Предлог – ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово во областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка за 2019 година;
24. Предлог ПРОГРАМА за други комунални услуги ,третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2019 година;
25. Предлог – ПРОГРАМА за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести, во 2019 година;
26. Предлог -Програма за зимско одржување на локални улици и патишта во општина Берово со оперативен план за сезона 2018/2019 година;
27. Предлог - Програма за заштита од штетно дејство на водите;
28. ПРОГРАМА - Ј7 За одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Берово за 2019 година;
29. Предлог О Д Л У К А за одобрување на финансиски средства за учество на Општина Берово во реализација на проектот „Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански регион” - Општина Берово;
30. Предлог ПРОГРАМА - Ј3 За изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2019 година;
31. Предлог П Р О Г Р А М А за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Берово за 2019 година;
32. Предлог Одлука за давање на согласност на Одлука на Училишен одбор при ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово за преотстапување на дрва за огрев на Општина Берово;
33. Предлог П Р О Г Р А М А - Ј4 За одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Берово за 2019 година;
34. Предлог програма за чистење на наноси и свлечишта на локални патишта и улици на територијата на општина Берово за 2019 година;
35. Предлог Програма за работа на ТППЕ Берово за 2019 година;
36. Решение за формирање на Комисија за изработка на Програма на Совет на Општина Берово за 2019 година;
37. Барања од институции и граѓани;
38. Советнички иницијативи и прашања.

Бр.09-3816/1  
21.11.2018 година  
Берово

Совет на Општина Берово  
Претседател  
Јован Матеничарски